



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ



1	Наслов на наставниот предмет	ЕТИОЛОШКИ ФАКТОРИ НА ОРТОДОНТСКИ АНОМАЛИИ			
2	Код	ВЦИБЕФ1			
3	Студиска програма	II циклус на стручни студии по дентална медицина			
4	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Стоматолошки факултет-Скопје, Катедра за Ортодонција			
5	Степен (прв, втор, трет циклус)	втор циклус			
6	Академска година / семестар	1-ра година, II семестар	7	Број на ЕКТС кредити	5
8	Наставник	Проф. д-р Габриела Курчиева Чучкова , Проф.д-р Лидија Кануркова, Доц. д-р. Билјана Џипунова, Доц. д-р Наташа Тошеска Спасова, Доц. д-р Цветанка Бајрактарова Мишевска			
9	Предуслови за запишување на предметот	Потпис од сите предмети од прв семестар			
10	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентот со општи и локални етиолошки фактори кои можат да бидат причини за ортодонтски аномалии. Студентот исто така се запознава со можностите за превентивни и интерцептивни делувања и терапија.				
11	Содржина на предметната програма:				
	Предавања			Час	
	Општи етиолошки фактори			1	
	Локални етиолошки фактори			1	
	Улогата на наследувањето во етиологијата на ортодонтските аномалии.			1	
	Конгенитални аномалии			1	
	Лоши навики во етиологијата на ортодонтските аномалии.			1	
	Дишење на уста, причини и последици.			1	
	Траума како етиолошки фактор.			1	
	Улогата на кариесот и предвременото губење на забите за настанување на ортодонтски аномалии.			1	
	Нарушувања во функцијата на усните и јазикот			1	
	Превентивни и интерцептивни мерки во терапијата за одвикнување од лоши навики			1	
	Терапевтски методи во случаи на траума на заби			1	
	Терапија кај нарушени функции на дишење, голтање и цвакање усна и јазик			1	
	Вкупно			15	
	Вежби			Час	
	Собирање и анализа на стручна и научна литература			6	
	Проучување и запознавање со модерните дијагностички процедури			6	
	Информирање за современи терапевтски протоколи			6	
	Анализа на спроведувањето на терапевтските процедури			6	
	Евалуација на постигнатите резултати			6	
	Вкупно			30	
	Студиска истражувачка работа			Час	
	Анализа на современи релевантни научно-истражувачки трудови од областа на ортодонтските аномалии. Анализа и приказ на случаи од тројца ортодонтски третирани пациенти			30	
12	Методи на учење: интерактивна настава (теоретска), работа во мали групи (вежби) и други облици предвидени со заедничките критериуми на ЕКТС				
13	Вкупен расположив фонд на време	150 часа			
14	Распределба на расположивото време	Предавања-15 часа, вежби-30 часа, студиска истражувачка работа-30 часа, домашно учење и оценување- 75 часа			
15		15.1.	Предавања- теоретска настава		15 часови



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ



	Форми на наставните активности	15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часови		
16	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи			
		16.2.	Самостојни задачи	30 часови		
		16.3.	Домашно учење	75 часови		
17	Начин на оценување	17.1.	Тест	50 бодови		
		17.2.	Активност и учество на предавања и вежби-10 бодови; Семинарска работа /проект (презентација : писмена и усна)-10 бодови	20 бодови		
		17.3.	Завршен(усен) испит	30 бодови		
18	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		до 59 бода	5 (пет) (F)		
			од 60 до 67 бода	6 (шест) (E)		
			Од 68 до 75 бода	7 (седум) (D)		
			од 76 до 84 бода	8 (осум) (C)		
			од 85 до 93 бода	9 (девет) (B)		
			од 94 до 100 бода	10 (десет) (A)		
19	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Редовна посета на предавања, вежби, активност на истите и освојување на минимум 42 бода од предвидените активности и од тестот. Доколку студентот не освои минимум 42 бода, во следниот испитен рок ќе полага писмен дел од испитот(70 бода) и завршен испит(30 бода).				
20	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
21	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација од страна на студентите, контрола на асистентите во изведување на практичната настава и проценка на постигнатиот успех на студентите, како и проодноста на студентите кои го положиле предметот				
22	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред . бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1	Н. Јакшиќ, И. Шћепан, Б. Глишиќ	Практикум Ортодонтска терапија	Београд	2004
		2	Б. Озеровиќ	Рендгенкраниометрија и рендгенкефалометрија	Београд	1984
		3	Thomas Graber, Robert Vanarsdall, Katherina Vig,	Orthodontics Current Principles and Techniques 4e	Elsevier Science	2005
	4	William R. Proffit, Henry W. Fields, David M.Sarver,	Contemporary Orthodontics, 4e	Mosby	2007	
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред . бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1	ЃорговаЈ, Кануркова Л, ЏипуноваБ, Тошеска Н.	Ортодонтска морфолошка анализа и дијагностика	Стоматолошки факултет Скопје	2012	